

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Број 5

ЈУЛИ

2011 година



ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Илинден, 05 Јули 2011 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Илинден за 2011 година

Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Илинден за 2011 година, бр.07-2617/3 од 30.06.2011 година што Советот на општина Илинден ја донесе на 35-та (триесет и петтата) редовна седница одржана на ден 30.06.2011 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на општина Илинден.

**Арх.бр. 08-2844/ 1
Од 05.07.2011 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р**

Службен Гласник на Општина Илинден бр.5 5 јули 2011 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002 година) и член 20 од Статутот на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр. 2/05 година), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 30.06.2011 година, донесе

О Д Л У К А

За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Илинден за 2011 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Илинден за 2011 година и тоа на следниот начин :

Потпрограма Потставка	Буџет	Самофин.	Донации	Дотации	Кредити
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА					
401120 Основни плати - државни службеници	-840,000	0	0	0	0
401310 Персонален данок на доход од плата	-80,000	0	0	0	0
402110 Основни придонеси за ПИО	-210,000	0	0	0	0
402210 Основни придонеси за здравство	-100,000	0	0	0	0
402220 Основен придонес за професионално заболување	-12,000	0	0	0	0
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	-19,000	0	0	0	0
401130 Основни плати - други вработени	-20,000	0	0	0	0
В10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ					
401130 Основни плати - други вработени	900,000	0	0	0	0
401310 Персонален данок на доход од плата	50,000	0	0	0	0
402110 Основни придонеси за ПИО	230,000	0	0	0	0
402210 Основни придонеси за здравство	85,000	0	0	0	0
402220 Основен придонес за професионално заболување	8,000	0	0	0	0
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	8,000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Илинден и станува составен дел на Буџетот на општината за 2011 година.

Бр. 07-2617/3
30.06.2011
Илинден

Претседател на Советот на Општина
ИЛИНДЕН
Марјан Милошевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање на приоритет за изградба на канализационен систем за зафаќање и третман на отпадни води на подрачјето на општина Илинден за населено место Кадино

Се објавува Одлуката за давање на приоритет за изградба на канализационен систем за зафаќање и третман на отпадни води на подрачјето на општина Илинден за населено место Кадино, бр.07-2617/4 од 30.06.2011 година што Советот на општина Илинден ја донесе на 35-та (триесет и петтата) редовна седница одржана на ден 30.06.2011 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на општина Илинден.

**Арх.бр. 08-2844/2
Од 05.07.2011 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р**

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2011 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање на приоритет за изградба на канализационен систем за зафаќање и третман на отпадни води на подрачјето на општина Илинден за населено место Кадино

Член 1

Се дава приоритет за реализација на Проектот “Изградба на канализационен систем за зафаќање и третман на отпадни води на подрачјето на Општина Илинден за н.м Кадино.

Член 2

Реализацијата на проектот ќе се финансира со распределените средства на општина Илинден од Владата на Република Македонија во износ од 157.902,00 евра со Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем по проектот “водоснабдување и одведување на отпадни води“ објавена во Службен весник на Република Македонија бр.154/10 и со средства кои ќе се обезбедат од Буџетот на општина Илинден.

Член 3

Се задолжува Градоначалникот на општина Илинден да ја спроведе оваа Одлука.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-2617/4
Датум на донесување: 30.06.2011г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ

за објавување на Правилникот за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации на основните училишта на подрачјето на општина Илинден

Се објавува Правилникот за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации на основните училишта на подрачјето на општина Илинден, бр.07-2617/5 од 30.06.2011 година што Советот на општина Илинден го донесе на 35-та (триесет и петтата) редовна седница одржана на ден 30.06.2011 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-2844/3
Од 05.07.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 162 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 103/08...112/10 и 116/10), член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 61/04, 96/04, 67/07 и 156/09) и член 41 од Статутот на Општина Илинден, Советот на Општина Илинден на седница одржана на 30.06.2011 година, донесе

**ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА
РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
ВО ОПШТИНА ИЛИНДЕН**

Член 1

Со овој правилник се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотациите на основните училишта во Општина Илинден.

Член 2

Средствата од блок дотации за финансирање на дејноста основно образование се трансферираат од Буџетот на Република Македонија.

Средствата од блок дотации, согласно финансиските планови на основните училишта се распределуваат во Буџетот на Општина Илинден, Програма Н1 - Основно образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од овој правилник, се распределуваат на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 103/08) и член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 61/04, 96/04, 67/07 и 156/09).

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотации по основни училишта се: основна сума по основно училиште во висина од 15% од вкупната дотација за Општина Илинден, бројот на ученици во основно училиште, број на ученици за превоз во основно училиште, број на вработени во основно училиште, површина на училиште во м².

Во распределбата ќе се користи и податок за вкупно пренесени обврски по основно училиште од претходната година.

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата по основно училиште е според формулата:

$$\text{БДОУ} = \text{О} + \text{ПОУ} + \text{КПОУ}$$

БДОУ - Блок дотација за основно училиште

О - Основна сума по училиште

ПОУ - Пондерирани ученици

КПОУ - Коефициент (пондер) за површина по основно училиште

$$O = (БДО * 15\%) / 3$$

БДО - Блок дотација за општина

O - Основна сума по училиште

$$ПОУ = БДор1 * Коу$$

$$Коу = [(Уоу / Уо) + (Уоуп / Уо) + (Воу / Ввк)] / 3$$

Коу - Коефициент (пондер) за основно училиште

Уо - Вкупен број на ученици во општина

Уоу - Број на ученици во основно училиште

Уоуп - Број на ученици за превоз во основно училиште

Ввк - Вкупен број на вработени во основните училишта

Воу - Број на вработени во основно училиште

БДор1 - Блок дотација (остаток за распределба)

$$КПОУ = (Поу / Пвк) * БДор2$$

$$БДор2 = БДО - O - БДор1$$

Поу - Површина на основно училиште во м²

Пвк - Вкупна површина на основните училишта во м²

БДор2 - Блок дотација (остаток за распределба)

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за остварување на дејноста на основните училишта во Општина Илинден и тоа за: плати, наемнини и надоместоци на вработените, стоки и услуги (комуналии, греење, електрична енергија, комуникации и транспорт, канцелариски материјали, алат и ситен инвентар, средства за одржување хигиена, весници и списанија, тековно одржување, други договорни услуги, други оперативни расходи и превоз на ученици).

Од блок дотациите може да се распределат и средства за капитални инвестиции, под услов, на денот на распределба основното училиште да ги има подмирено сите обврски кои произлегуваат од ставот 1 на овој член и добиено одобрение од Министерството за финансии.

Член 7

Средствата за блок дотации ќе се насочуваат поединечно по основни училишта од сметката за блок дотации на Општина Илинден месечно, односно по пристигнат трансфер од Министерството за образование.

Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Илинден“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р

Архивски број: 07-2617/5
Датум на донесување: 30.06.2011г.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за добивање на лиценца за вршење на угостителска дејност

Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за добивање на лиценца за вршење на угостителска дејност, бр.07-2617/6 од 30.06.2011 година што Советот на општина Илинден ја донесе на 35-та (триесет и петтата) редовна седница одржана на ден 30.06.2011 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-2844/4
Од 05.07.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за угостителска дејност (Сл.весник на Р.М бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл. гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл. гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2011 година, донесе:

О Д Л У К А

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за добивање лиценца за вршење на угостителска дејност

Член 1

Со оваа Одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за добивање лиценца за вршење на угостителска дејност бр.07-570/5 од 28.02.2006 година донесена од Советот на општина Илинден.

Член 2

Во Одлуката за утврдување на висина на надоместокот за добивање на лиценца за вршење на угостителски услуги бр.07-570/5 во членот 2 став 1 алинеја 2 бројот "4000" се заменува со бројот "5000".

Член 3

Останатите одредби од Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за добивање лиценца за вршење на угостителска дејност бр.07-570/5 од 28.02.2006 година донесена од Советот на општина Илинден остануваат непроменети.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-2617/6
Датум на донесување: 30.06.2011г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање на согласност на Одлуката за распределба на добивката од работењето на ЈКП Илинден, н.Илинден остварена во 2010 година

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Одлуката за распределба на добивката од работењето на ЈКП Илинден, н.Илинден остварена во 2010 година, бр.07-2617/7 од 30.06.2011 година што Советот на општина Илинден ја донесе на 35-та (триесет и петтата) редовна седница одржана на ден 30.06.2011 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на општина Илинден.

**Арх.бр. 08-2844/5
Од 05.07.2011 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р**

Службен Гласник на Општина Илинден бр.5 5 јули 2011 година

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за јавните претпријатија (Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09,), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2011 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање на согласност на Одлуката за распределба на добивката од работењето на ЈКП Илинден, н.Илинден остварена во 2010 година

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за распределба на добивката од работењето на ЈКП Илинден, н.Илинден остварена во 2010 година бр.02-124/4 донесен од Управниот одбор на Јавното комунално претпријатие Илинден, н.Илинден на седницата одржана на ден 23.05.2011год.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден

**Архивски број: 07-26177
Датум на донесување: 30.06.2011г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р**

Службен Гласник на Општина Илинден бр.5 5 јули 2011 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање на користење на движни ствари – пластични канти за собирање на отпад на ЈКП „Илинден“, н.Илинден

Се објавува Одлуката за давање на користење на движни ствари – пластични канти за собирање на отпад на ЈКП „Илинден“, н.Илинден, бр.07-2617/8 од 30.06.2011 година што Советот на општина Илинден ја донесе на 35-та (триесет и петтата) редовна седница одржана на ден 30.06.2011 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-2844/6
Од 05.07.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2011 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање на користење на движни ствари – пластични канти за собирање на отпад на ЈКП „Илинден“, н.Илинден

Член 1

Со оваа Одлука Општина Илинден дава на користење движни ствари - сто педесет и пет (155) пластични канти за собирање на смет од 120 литри на ЈКП „Илинден“, н.Илинден.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа Одлука се даваат на користење на ЈКП „Илинден“, н.Илинден без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на движните ствари од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши со Записник за примопредавање на движни ствари – пластични канти за собирање на отпад од 120 литри потпишан од овластени лица на Општината и Претпријатието.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

**Архивски број: 07-2617/8
Датум на донесување: 30.06.2011г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р**

Службен Гласник на Општина Илинден бр.5 5 јули 2011 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката
за формирање на Локален совет за превенција**

Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Локален совет за превенција, бр.07-2617/9 од 30.06.2011 година што Советот на општина Илинден ја донесе на 35-та (триесет и петтата) редовна седница одржана на ден 30.06.2011 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-2844/7
Од 05.07.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2011 година, донесе:

О Д Л У К А

за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Локален совет за превенција

Член 1

Со оваа Одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5 од 14.05.2010 година донесена од Советот на општина Илинден.

Член 2

Во Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5 од 14.05.2010 година во член 5 став 1 точка 5 “Бранко Јовановски” се заменува со “Томче Петрушев” и точка 6 се менува и гласи: “Игор Јаковлевски – Преставник од полициска станица Гази Баба”.

Во Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5 од 14.05.2010 година во член 5 став 1 по точка 15 се додават две нови точки 16 и 17 кои гласат: “16. Златко Ангеловски – Преставник од Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина”, “17. Љупчо Димитриевски – Командир на штабот за заштита и спасување”.

Член 3

Останатите одредби од Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5 од 14.05.2011 година донесена од Советот на општина Илинден остануваат непроменети.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-2617/9
Датум на донесување: 30.06.2011г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р

Службен Гласник на Општина Илинден бр.5 5 јули 2011 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање на согласност на Ценовникот за користење на спортските објекти на подрачјето на општина Илинден

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Ценовникот за користење на спортските објекти на подрачјето на општина Илинден, бр.07-2617/10 од 30.06.2011 година што Советот на општина Илинден ја донесе на 35-та (триесет и петтата) редовна седница одржана на ден 30.06.2011 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на општина Илинден.

**Арх.бр. 08-2844/8
Од 05.07.2011 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија (Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09,), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2011 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање на согласност на Ценовникот за користење на спортските објекти на подрачјето на општина Илинден

Член 1

Се дава согласност на Ценовникот за користење на спортските објекти на подрачјето на Општина Илинден бр.02-34/4 донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти Илинден 2010, н.Илинден на седницата одржана на ден 21.06.2011год.

Член 2

Ценовникот за користење на спортските објекти на подрачјето на Општина Илинден е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден

**Архивски број: 07-2617/10
Датум на донесување: 30.06.2011г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р**

Врз основа на член 19 став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07) и член 37 став 1 алинеја 8 од Статутот на ЈПССО Илинден 2010, н.Илинден бр.01-25/1, Управниот одбор на седницата одржана на ден 21.06.2011 година донесе:

ЦЕНОВНИК

за користење на спортските објекти на подрачјето на Општина Илинден

Член 1

Со овој Ценовник се утврдуваат цените за користење на спортските објекти на подрачјето на Општина Илинден од страна на жителите на општина Илинден, спортските клубови, основните училишта, здруженија на граѓани и сл.

Член 2

Се утврдуваат следниве цени за користење на спортските објекти:

1.Спортска сала „Гоце Делчев“

-тренинг за кошарка,ракомет,одбојка,фудбал,таеквондо и други спортови – 60 минути. - 500,00 денари.

-рекреација

-од 01. Септември. до 01 .Јуни - 1.000,00 денари.

-од 01. Јуни до 01. Септември - 800,00 денари.

-при плаќање на вкупната сума за целиот месец однапред за користење на Спортската сала “Гоце Делчев“ за рекреација следува 10% попуст.

2.Помошни фудбалски игралишта

- фудбалски клубови (месец, до 30 термини) - 60.000,00 денари.

- фудбалски клубови (тренинг 90 минути) - 2.000,00 денари.

- натпревар - 3.000,00 денари.

- фудбалски школи (тренинг 90 минути) - 500,00 денари.

Член 3

Овој Ценовник влегува во сила со денот на негово донесување а ќе се применува по добивање на согласност од страна на Советот на општина Илинден.

Арх.бр.02-34/4
Од 21.06.2011г.

Управен одбор на ЈПССО Илинден 2010
Претседател
Дејанче Богдановски с.р

СОДРЖИНА

- 1.Решение за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Илинден за 2011 година бр.08-2844/1 од 05.07.2011г.....стр.2
- 2.Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Илинден за 2011 година, бр.07-2617/3 од 30.06.2011 година.....стр.3
- 3.Решение за објавување на Одлуката за давање на приоритет за изградба на канализационен систем за зафаќање и третман на отпадни води на подрачјето на општина Илинден за населено место Кадино, бр.08-2844/2 од 05.07.2011г.....стр.4
- 4.Одлука за давање на приоритет за изградба на канализационен систем за зафаќање и третман на отпадни води на подрачјето на општина Илинден за населено место Кадино, бр.07-2617/4 од 30.06.2011г.....стр.5
- 5.Решение за објавување на Правилникот за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации на основните училишта на подрачјето на општина Илинден, бр.08-2488/3 од 05.07.2011г.....стр.6
- 6.Правилник за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации на основните училишта на подрачјето на општина Илинден, бр.07-2617/5 од 30.06.2011г.....стр.7-стр.8
- 7.Решение за објавување на објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за добивање на лиценца за вршење на угостителска дејност, бр.08-2488/4 од 05.07.2011г.....стр.9
- 8.Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за добивање на лиценца за вршење на угостителска дејност, бр.07-2617/6 од 30.06.2011г.....стр.10
- 9.Решение за објавување на Одлуката за давање на согласност на Одлуката за распределба на добивката од работењето на ЈКП Илинден, н.Илинден остварена во 2010 година, бр.08-2488/5 од 05.07.2011г.стр.11
- 10.Одлука за давање на согласност на Одлуката за распределба на добивката од работењето на ЈКП Илинден, н.Илинден остварена во 2010 година, бр.07-2617/7 од 30.06.2011г.....стр.12
- 11.Решение за објавување на Одлуката за давање на користење на движни ствари – пластични канти за собирање на отпад на ЈКП „Илинден“,н.Илинден, бр.08-2488/6 од 05.07.2011г.....стр.13
- 12.Одлука за давање на користење на движни ствари – пластични канти за собирање на отпад на ЈКП „Илинден“,н.Илинден, бр.07-2617/8 од 30.06.2011г.....стр.14

- 13.**Решение за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Локален совет за превенција, бр.08-2488/7 од 05.07.2011г.....стр.15
- 14.**Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Локален совет за превенција, бр.07-2617/9 од 30.06.2011г.....стр.16
- 15.**Решение за објавување на Одлуката за давање на согласност на Ценовникот за користење на спортските објекти на подрачјето на општина Илинден, бр.08-2488/8 од 05.07.2011г.....стр.17
- 16.** Одлука за давање на согласност на Ценовникот за користење на спортските објекти на подрачјето на општина Илинден, бр.07-2617/10 од 30.06.2011г.....стр.18
- 17.**Ценовник за користење на спортските објекти на подрачјето на општина Илинден, бр.02-34/4 од 21.06.2011г.....стр.19-стр.20